

# СОВРЕМЕННОСТЬ



1


# СОВРЕМЕНОСТ

СПИСАНИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА И УМЕТНОСТ

Современост  
Contemporary Culture  
Moderne Contemnonost

София, България

София



# 2005

Год. 53, број 1 (февруари)

## **СОВРЕМЕНОСТ**

Списание за литература, култура и уметност

Издавач: Современост, Скопје

Редакција:

д-р Васил Тоциновски, главен и одговорен уредник

м-р Виолета Мартиновска, уредник

м-р Методи Манев, уредник

Ранко Младеноски, извршен уредник

Лектор:

Верица Тоциновска

Ликовно-графичко решение:

Илија Богоевски

Компјутерска подготвка и печат:

Академски печат, Скопје

## СОДРЖИНА

### КНИЖЕВНИ ДИЈАЛОЗИ

<i>Гордана ПЕТРЕВСКА</i> ПОЕТОТ И ТАТКОВИНАТА СЕ ПОИМААТ КАКО СИНОНИМИ (разговор со Анте Поповски).....	7
---	---

### ТВОРЧЕЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

<i>Александар ПОПОВСКИ</i> ЧОВЕК ПИЛЕНЦЕ НЕ БИДУВА.....	30
--	----

<i>Срѓан КЕРИМ</i> ВИНОЖИТО.....	38
-------------------------------------	----

<i>Јадранка ВЛАДОВА</i> ФАВЈОЛА Е СИНАТА БОЈА НА ПЕРУНИКИТЕ.....	41
---	----

<i>Валентина ПАВЛОВСКА</i> НА ДРАГАТА РИНА ПАВЛОВНА.....	46
---	----

<i>Саво КОСТАДИНОВСКИ</i> ИЗВАДОК ОД КНИГАТА НА ЖИВОТОТ.....	47
---	----

### ИНТЕРПРЕТАЦИИ

<i>Вера ВЕСКОВИЌ - ВАНГЕЛИ</i> ЗОШТО СКОПЈЕ БЕШЕ ЕДНА ОД НАЈВАЖНИТЕ СТРАТЕШКИ ОДЛУКИ НА ТРЕТИОТ РАХ ВО НЕГОВИОТ БАЛКАНСКИ ПОХОД?.....	52
---	----

<i>Методи МАНЕВ</i> КОПНЕЖОТ ЗА СЛОБОДА - СУДБИНСКИ ПРЕДЗНАК НА ЈУНАЦИТЕ НА АРСЕНИ ЈОВКОВ.....	58
--	----

<i>Бисиќрица МИРКУЛОВСКА</i> И ЦЕЛИОТ СВЕТ ДА СТАНЕ ЕДНАШ НАШ, ПАК В ГРОБ ЌЕ СЕ ВСЕЛИМЕ.....	64
--	----

<i>Димитар БОШКОВ</i> ПОЕТСКАТА МИСЛА.....	67
---	----

<i>Владимир ИЛИЕВСКИ</i> ПОИМОТ ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ НИЗ ПРИЗМАТА НА КНИЖЕВНОСТА КАКО ПОЛЕ НА ТЕКСТОВИ.....	71
--	----

<i>Ранко МЛАДЕНОСКИ</i> ЦИТАТ, ПАРАФРАЗА И ПЛАГИЈАТ.....	79
---	----

<i>Неда БАКЕВСКА</i> ХИПЕРТЕКСТ.....	85
---	----

### ИСЧЕКОРУВАЊА

<i>Маѓалена ХОРВАТ</i> ОВАА Е ТАА, ТВОЈАТА.....	91
--	----

## **ПРИОПШТУВАЊА**

Страници за списанието “Октјабар”, Москва, Руска Федерација

<i>Елена ЛАПШИНА</i> РАСКРИЛЕНИОТ ЛАВ.....	96
<i>Елена ДОРОГАВЦЕВА</i> НЕ Е ПОГОЛЕМА ОД ПЕПЕРУТКА.....	98
<i>Олѓа ДЕОПИК</i> СОЛЕНА ВОДА.....	100
<i>Денис САВЕНОК</i> ДВЕ ПЕСНИ.....	103
<i>Елена ХОЛОПОВА</i> БРАЌА.....	105
<i>Анастасија ЕРМАКОВА</i> СТОЈТЕ ДЕСНО, ПОМИНУВАЛТЕ ОДЛЕВО.....	110
<b>КРИТИЧКИ ПРЕГЛЕД</b>	
<i>Ранко МЛАДЕНОСКИ</i> ХРВАТСКО-МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ МОСТОВИ.....	112
<i>Виолеѓа МАРТИНОВСКА</i> ЗНАЧАЈНО КНИЖЕВНО-ИСТОРИСКО РАСВЕТЛУВАЊЕ.....	116
<i>Нове ЦВЕТАНОСКИ</i> ДРАГОЦЕНО И РЕЛЕВАНТНО СВЕДОШТВО.....	118
<i>Славчо КОВИЛОСКИ</i> ЗА ТРАЈНОСТА НА ТРАДИЦИЈАТА.....	121
<i>Соња и Иван ГОЦИРОВИ</i> ВРЕДЕН МОНОГРАФСКИ ТРУД.....	126
<i>Христио ПЕТРЕСКИ</i> СЕОПФАТЕН ПРЕГЛЕД НА ГЕНЕЗАТА НА МАКЕДОНСКИОТ РАСКАЗ.....	129
<i>Гане ТОДОРОВСКИ</i> ЗА СВЕЖИНАТА НА ПОЕТСКИО ИСКАЗ.....	131
<i>Виолеѓа МАРТИНОВСКА</i> ИСКОНСКО ЖЕНСКО ПИСМО.....	134
<i>Владислава СПИРОСКА</i> ПОЕЗИЈА НА ШИРОКОГЛЕДОСТА.....	137
<i>Никола АЛТИЕВ</i> ЗЛАТНОУБОСТ ВО ЛИТЕРАТУРАТА - ГОРДОСТ ВО ДУШАТА.....	139
<i>Радован П. ЦВЕТКОВСКИ</i> НАВРАЌАЊЕ КОН ПОЕТСКАТА ЗБИРКА “КНЕЖЕ ЕЖЕ” ОД АЛЕСАНДАР ПОПОВСКИ.....	144

*Ранко МЛАДЕНОСКИ*

## ЦИТАТ, ПАРАФРАЗА И ПЛАГИЈАТ

*(Книжевно јавитејство)*

1. Термини. Дефиниции; 1. 2. Аналогни мотиви, слики, поенти; 1.3. Разликиште;
2. Две илустрации за плагијатпорстиво;
3. Квазилитература. Квазиинтегретација. Квазикритика. Квази книжевна историја.

Во белетристиката, во литературната критика, односно во интерпретацијата, дескрипцијата на книжевните дела, во книжевната историја, е сосема вообичаена практиката да се преземаат одделни сегменти, делови од друг, туѓ текст кои се ставаат во функција на дообјаснување на темата којашто се обработува, односно што се елаборира. Тоа се таканаречените *цитати* и *парафрази*. Исто така, теоријата на литературата успеала, во рамките на нејзините можности се разбира, да ги детерминира поимите и постапките (методологијата) на цитирање и парофразирање, така што дилемите тука се сведени на минимум. Многу добро се знае што е цитат, како се цитира, кои се „правилата на игра“ при цитирањето и парофразирањето. Сосема е јасно утврдено како се користат и како се пренесуваат сегменти од туѓ дискурс.

Но, и покрај ваквата релативно солидно утврдена канонска норма, литературата, литературната критика и историја не се имуни на појавата од некоректно цитирање и парофразирање при што не се наведуваат комплетните податоци за цитатот (од кој автор, во кое

дело, на која страница од делото, кога и каде е објавено делото и кој е издавач на тоа дело). Понекогаш се наведува само авторот, некогаш авторот и делото, но без податокот за страница, година и издавач итн. Тоа, секако, не значи дека интенцијата е нешто да се скрие или да се замагли, ами станува збор за невнимателно методолошко следење на постапката при цитирањето и парофразирањето.<sup>1</sup>

Сосема друго е прашањето кога се земаат сегменти од друг, туѓ, текст, а при тоа намерно се премолчува дека станува збор за цитат или пак за парофраза. Во најмала рака, тоа е злоупотреба, зашто се крие, се замаглува изворот од кој се зема текстовна секвенца, а во „најголема рака“ би можеле да кажеме дека станува збор за литературно криминалистичко дејание.

---

<sup>1</sup> Постмодернизмот (деструктивната уметност на новово време - како што тој најчесто се детерминира) на „широка врата“ го внесе цитатот (со или без наводници!) како една од стратегемите на својот творечки модел (или „анти-модел“?). Преку термините (или, ако сакате, постапките) како што се текстуална трансцедентност (транстекстуалност), интертекстуалност, метатекстуалност и слично, се „легализира“ преземањето на туѓи текстови, со или без(!) обврска да се наведе изворот. Но, не смее ова да се земе „здраво за готово“, зашто радикалната злоупотреба на ваквото постмодернистичко начело (или „анти-начело“?) ја нуди опасноста од канонизирање на плагијатот!

## 1. Термини. Дефиниции

Да потсетиме, сепак, најпрво на дефинициите (определбите) за поимите од насловот и од поднасловот, а и за некои други термини и поими за кои сметаме дека се во блиска семантичка врска со нив. За да нема никакви евентуални забуни.

*Цитатот* е навод, место буквально наведено од некоја книга или текст, со наводници и со точно назначување на изворот.<sup>2</sup> Цитатот се зема како потврда или за илустрација на сопствените зборови, но има и поширока улога, на пример во книжевното дело каде што тој (цитатот) може да биде составен дел на неговата внатрешна структура или начин на поврзување со културната традиција. Цитатот графички се обележува со наводници со прецизно наведување на податоците за делото од кое се зема.<sup>3</sup> Цитатот е, значи, точно, буквально пренесен дел од некој текст.<sup>4</sup>

*Парафразата* е прераскажување, описано исказување на нешто со цел тоа нешто подобро да се разбере, описано објаснување на некој текст преку поедноставување со прераскажување.<sup>5</sup> Парафразата се дефинира уште и како прераскажување на некое дело со свои зборови така што во новиот јазичен облик да се задржи основната смисла на оригиналот.<sup>6</sup> Парафразата е, значи, прераскажување на туѓи текстови, мисли и

<sup>2</sup> Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, четврто допуњено и редиговано издање, Просвета, Београд, 1991, стр. 1007.

<sup>3</sup> Речник књижевних термина, Институт за книжевност и уметност во Белград, Романов, Бања Лука, 1991, стр. 107.

<sup>4</sup> Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, Македонска книга, Графички завод Гоце Делчев, Скопје, 1986, стр. 1619.

<sup>5</sup> Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, цит. дело, стр. 647.

<sup>6</sup> Речник књижевних термина, цит. дело, стр. 566.

изрази со свои зборови.<sup>7</sup> Никаде не се споменува, но ќе потенцираме дека тоа (имплицитно!) се подразбира - и кога се парафразира треба да се наведе точно што и од каде се парафразира.

*Пираатство* е разбојништво (на море), гусарство, грабеж, изнудување, книжевна кражба.<sup>8</sup> Во македонските речници (едниот со српскохрватски толкувања, другиот правописен) ја среќаваме само формата *пираатство*. Формата „пиратерија“ ја нема!<sup>9</sup>

Ќе треба овде да го определим и поимот *плаѓајајќи* што го има во насловот и којшто е во блиска семантичко-сестринска врска со поимот *пираатство*. Ќе ни притреба подолу.

*Плаѓајајќи* се дефинира како книжевна кражба<sup>10</sup>, препишување од туѓи дела, недопустливо присвојување на туѓа духовна сопственост.<sup>11</sup> Свесно или несвесно присвојување на туѓи книжевни или научни идеи и текстови како сопствени. Во времето на ренесансата, Г. Вида им препорачувал на оние кои вршеле „книжевна кражба кај поетите“ да водат сметка за да можат „внимателно да го сокријат грабежот“. Од 19 век наваму

<sup>7</sup> Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, цит. дело, стр. 643.

<sup>8</sup> Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, цит. дело, стр. 683 (пиратерија).

<sup>9</sup> Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, цит. дело, стр. 678. И: Правопис на македонскиот литературен јазик со правописен речник, Просветно дело, Скопје, 1986, стр. 425.

<sup>10</sup> Крадењето се дефинира како предикативна функција која подразбира „земање туѓо без волја на сопственикот“. (Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, цит. дело, стр. 360.). Доколку дејствувајќи (onoј што зема туѓо) не биде откриен и фатен (на дело), тој не мора да го наведува (ниту да става наводници, ниту да користи фусноти) туѓото што го зел без волја на сопственикот, ниту од каде го зел, ниту пак кој е сопственикот.

<sup>11</sup> Милан Вујаклија, Лексикон..., цит. дело, стр. 686.

*плагијајатпорот* (оној што прави плахијат) се гони законски за утврдената книжевна кражба и должен е да ја надомести штетата, додека постоечките примероци на неговото дело (плахијатот) се уништуваат. Се смета дека плахијат е и недозволеното користење на цитат без да се назначи изворот.<sup>12</sup> Плахијатот е, значи, литературна кражба, присвојување на туѓо авторство.<sup>13</sup>

И само уште еден поим. *Комилацијата* претставува дело коешто нема творечка оригиналност, туку е создадено со прибирање сегменти од други дела без нивно синтетично обединување.<sup>14</sup> Компилијацијата е дело сочинето врз основа на туѓи дела. Латинскиот збор *compilatio* во буквален превод значи - кражба.

## 1.2. Аналогни мотиви, слики, поенти

Литературата познава случаи на идентичност на исказаното на семантички план од двајца или повеќе автори кои немале меѓусебен ни директен (личен) ниту пак индиректен (преку своите дела) контакт. Блаже Конески покажа дека таквите појави не се реткост во литературата. Овие сличности во идеите кои се јавуваат независно една од друга, Конески ги дефинира како совпаѓања:

*„Комилациивната литература познава случаи кога, без можност за влијание и пренесување, на различни мериодијани и во различни времиња се јавуваат аналогни мотиви, слики, поенти... ваквите појави... произлегуваат од сличноста на животните*

*услови и ситуациии на различни простори и во различни времиња“<sup>15</sup>.*

Конески наведува неколку сопствени искуства за тоа. Ние овде, за да биде појасно за што станува збор, ќе пренесеме само еден пример. Во песната „Одземање на силата“ (од циклусот „Марко Крале“), има стих со кој се истакнува космогониската идеја дека Демијургот (Господ, Бог, Творецот) ги создал лутето за да откине од сопствената мака, односно да пренесе на нив дел од својата мака. Долго време по создавањето на овие стихови, Конески идентична идеја сретнал кај египетскиот поет Валентин од вториот век по Христа кој вели дека „светот настанал кога Мудроста, мајката на сите суштества, го создала од својата мака“. Конески појаснува:

*„Сличноста во овој случај и произлегува од изборот на еден систем на митско гледање и претставување. За тој систем е карактеристично незафатливото од делото на Демијургот. Во гносистичката филозофија таквото становиште е доминантно. Митското гледање, поставено на таа заедничка основа, можело да доведе до исти заклучок во ова моментиа што не се сврзани по време и простор, при што било исклучено и можношто влијание“<sup>16</sup>.*

## 1.3. Разликите

Разбираливо е дека меѓу појавата на ваквите аналогни мотиви од една и плахијаторството, односно книжевното пиратство од друга страна, во никој

<sup>12</sup> Речник книжевних термина, цит. дело, стр. 606.

<sup>13</sup> Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, цит. дело, стр. 683.

<sup>14</sup> Речник книжевних термина, цит. дело, стр. 390.

<sup>15</sup> Блаже Конески, Совпаѓања, во: Блаже Конески, Ликови и теми, Македонска книга, Скопје, 1987, стр. 164.

<sup>16</sup> Исто, стр. 165.

случај не може да се стави знак за еднаквост. Во првиот случај станува збор само за семантичка (содржинска) идентичност и тута не постои еднаквост (поистоветување) на нивото на формата (синтаксичките конструкции). Кај книжевното пиратство, пак, најчесто станува збор за идентичност на двете рамништа - и на рамниште на содржината (семантички), но и на рамниште на формата (синтаксички). Дотолку повеќе, што, плаѓијаторството многу често може да се препознае дури и по употребените интерпункциски знаци како што се, на пример, запирките. Поупростено, често кога се „препишуваш“ тоа се прави од збор до збор, од запирка до запирка, само со вметнување на одделни модални зборови кои имаат функција да камуфлираат.

Значи, имаме мошне солидна дистинкција меѓу плаѓијаторот и таканаречените случајни аналогни семантички структури на два дискурса независни еден од друг.

## 2. Две илустрации за плаѓијаторство

Потсетуваме овде, како на мошне показателен материјал за проблематиката на цитатот, на двајца автори кои опширно и аналитички го засегнаа проблемот на плаѓијаторот (и теориски и емпириски) во македонската книжевност - Атанас Вангелов и Марко Китевски. Вангелов пишуваше за преписите на Божин Павловски<sup>17</sup>, додека Марко Китевски за плаѓијаторот на Томе Саздов.<sup>18</sup>

Атанас Вангелов покажа во својата книга, меѓу другото, дека Божин Павловски во романот „Дува“ користел на еден недопустлив начин материјали од ракописот „Бигорски извори“ на Трајко Дамевски - Шате. Ракописот му бил дос-

тапен на Б. Павловски како директор на „Мисла“ каде бил понуден за печатење. Без да навлегуваме во описување на сите околности во кои дошло до злоупотреба на ракописот, ќе наведеме само еден мал дел од примерите во кои се гледа како Б. Павловски ги пренесувал текстовните сегменти од „Бигорски извори“ на авторот Трајко Дамевски - Шате во својата „Дува“. Во романот „Дува“ пишуваша:

*„Броодот лазеше по йовршината на водата како сламка во јолн лежен вода. Никакви бури, никакви ветрови, цела скрка ишто имавме броод на пар, ако паштававме со една, без јоволен ветер ќе ни требаа и пет месеци“.<sup>19</sup>*

Кај Трајко Дамевски - Шате, во неговиот патопис „Бигорски извори“ пишуваша:

*„Броодот лазеше по йовршината на океанот како некоја сламка во јолн лежен вода. Никакви бури, никакви ветрови и ако би паштавале како ишто во сјапаро време морејловциите оделе со плаќана не би месец дена ог месец пурѓане“.<sup>20</sup>*

Не треба на човека многу да му „збира црквата“, како што знае да каже Вангелов, па да види и да разбере дека Божин Павловски ги користел „Бигорски извори“ на Трајко Дамевски - Шате и дека од нив црпал материјал за романот „Дува“. Преземајќи мноштво вакви пасуси од „Бигорски извори“, без да наведе дека цитира или парафразира, Божин Павловски создаде роман-плаѓијат.

Во 1997 година излезе од печат книгата „Усна народна книжевност“ од д-р Томе Саздов како прв том од мошне амбициозниот Проект „Историја на македонската книжевност“. По нејзиното излегување и промовирање реагираше Марко Китевски кој тврдеше дека „...книгата 'Усна народна книжевност' од

<sup>17</sup> Атанас Вангелов, Преписите на Божин Павловски, Македонска книга, Скопје, 1992.

<sup>18</sup> Марко Китевски, Фолклорот огледало на народниот живот, Менора, Скопје, 2002.

<sup>19</sup> Атанас Вангелов, Преписите на Божин Павловски, цит. дело, стр. 287.

<sup>20</sup> Исто.

д-р Томе Саздов во значителен дел има карактеристики на плаѓијат“.<sup>21</sup> Китеевски обвинуваше дека не мал дел од текстовите во книгата се негови трудови работени во Институтот за македонска литература од неговото вработување во 1983 година. Станува збор, всушност, за материјали чии делови се објавени во книгите „Фолклорни бисери“ и „Прилози за македонскиот фолклор“ чиј потписник е Марко Китеевски, но и за необјавени материјали кои Саздов ги зел од архивата на Институтот. Марко Китеевски, слично како и Вангелов, во веќе спомнатата книга (Фолклорот огледало на народниот живот) покажа како Томе Саздов на недопустлив начин користел туѓи материјали без коректно да го посочи изворот. Само со еден пример ќе илустрираме како Китеевски го покажа преписот.

Во книгата „Усна народна книжевност“ на Томе Саздов пишува:

„Поѓолем број митолошки народни џесни се поврзани со верувањето во постоење на змејот. Според народното верување змејот е машко дете што го родила обична жена, што го носела по долго од вообичаеното време (15, 18 или 20 месеци). Детето змеј по мишиките имало крилца, кои можеле да ги забележат само праведниште и чесни луѓе“.<sup>22</sup>

Овој сегмент е безмалку ист со веќе објавеното од Марко Китеевски во 1989 година (осум години пред појавата на книгата на Томе Саздов) во „Прилози за македонскиот фолклор“:

„Поѓолем број митолошки народни џесни се поврзани со верувањето во постоење на змејот. Во народното верување змејот е машко дете што го родила обична жена и што го носела по-

долго од обично: 15, 18 или дваесет месеци. (...) Коѓа ќе се родело детето - змеј по мишиките имало мали крилца а нив можел да ги види само праведен чесен човек“.<sup>23</sup>

Сосема е јасно дека Томе Саздов го искористил сегментот од Марко Китеевски, но при тоа (сосема некоректно) не го навел изворот од којшто зема, односно во случајов препишува.

Токму во врска со изворот од кој се зема, односно од кој се користи текстовен сегмент, Вангелов потенцира:

„...писателот не само што е должен да ги почитува 'изворите', ами уште во полна мера да сведочи за нивниот авторитет... Ако 'изворите' се тие кои помагаат да се постигне авторитетност и верификација на исказаното... не би можноло да стане збор за тоа дека може да се губи во нивната 'природа'. Значи, тие дойтишта неограничено да се 'цири' од нив, но затоа так, во замена за тоа, терапски бараат во секое време и на секое место да се покажува откако нивното е - нивно“.<sup>24</sup>

Само од приложените примери е јасно дека Божин Павловски и Томе Саздов не ги почитувале изворите, а уште помалку имале намера да сведочат за нивниот авторитет. Не ги почитувале основните методолошки правила за цитатот, односно за цитирањето. Плаѓијатите се повеќе од очигледни.

### 3. Квазилитература. Квазиинтерпретација. Квазикритика. Квазисторија

<sup>21</sup> Марко Китеевски, Фолклорот огледало на народниот живот, цит. дело, стр. 211.

<sup>22</sup> Д-р Томе Саздов, Усна народна книжевност, Детска радост, Скопје, 1997, стр. 45.

<sup>23</sup> Марко Китеевски, Фолклорот огледало на народниот живот, цит. дело, стр. 226.

<sup>24</sup> Атанас Вангелов, Преписите на Божин Павловски, цит. дело, стр. 38.

Појавата на непочитување на изворот од кој се зема одреден сегмент, односно непочитување на постапката на цитирање, имплицира (ретроспективно, но и во перспектива) неколку девијантни појави во книжевноста (но и пошироко!), независно од тоа дали станува збор за белетристиката, за книжевната критика, односно за книжевната интерпретација, или пак за книжевната историја.

Прво, некоректното цитирање (најгрубо кажано - препишувањето) имплицира неинвентивност, некреатив-

тика, книжевна историја); Второ, плаѓијаторството подразбира свесно креирање квазилiterатура, квазикритика, квази книжевна историја; Трето, ваквите појави би можеле да сугерираат духовна криза на глобално ниво во литературата; Четврто, идентично на претходното, „негувањето“ на плаѓијаторот имплицира криза на моралот воопшто; Петто, пиратството во литературата ја одржува во живот опасноста од генерирање сè нови и нови „генерации“ плаѓијатори во македонската книжевна сфера.<sup>25</sup>

---

НОСТ ВО РАМКИТЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО (КНИЖЕВНИ ДЕЛА, КНИЖЕВНА КРИ-

<sup>25</sup> Ќе треба овде да се посочи и фактот дека прашањето на книжевното плаѓијаторство е проблем којшто навлегува во пошироката општествено-политичка, односно правна сфера, најточно во неефикасноста на судството. Законот за авторско право (Сл. весник на РМ, бр. 47, 12.09. 1996) којшто е во правна сила, ги штити авторите од злоупотреби на нивните дела (особено членовите 16 и 19). Меѓутоа, судската практика покажува неснаодливост при решавањето на ваквите случаи. Потврда за тоа се, секако, неколкуте постапки коишто моментно се водат во судовите за докажување на злоупотреба на авторските права. Тие постапки или се одолговлекуваат, или пак завршуваат на штета на веќе оштетените автори!

# **СОВРЕМЕНОСТ**

**Списание за литература, култура и уметност**

**Издавач: Современост, Скопје**

**Управен одбор:**

**д-р Димитар Бошков, претседател**

**д-р Добрила Миловска**

**д-р Васил Тоциновски**

**Радован П. Цветковски**

**Мишо Китаноски**

**Првиот број на Современост излезе во Скопје, април 1951 година.**

**Досегашни главни и одговорни уредници:**

**(1951) - Киро Хаци Василев**

**(1951 - 1952) - Владо Малески**

**(1952 - 1953) - Славко Јаневски, Димитар Митрев и Ацо Шопов**

**(1954 - 1968) - Димитар Митрев**

**(1969 - 1982) - Георги Сталев**

**(1983 - 2002) - Александар Алексиев**

**Списанието излегува петнали годишно со материјална поддршка од**

**Министерството за култура на Република Македонија**

**Материјалите до еден авторски табак, се доставуваат на дискета и печатен текст на македониан тајмс 12, не се рецензираат и не се враќаат.**

**Адреса: Списание "Современост", Скопје,**


**ул. Франклин Рузвелт 8, пош. фах 221.**

**Чек с/ка 300000001185473,**

**Даночен број 4030988132811**

**Комерцијална банка а.д. Скопје**

**Годишната претплата изнесува 1000 денари, за странство 40 евра.**



**ISSN 0038-5972**